



Врз основа на воспоставената соработка помеѓу Вардар Доломит и Машинскиот факултет - Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, се распишува

КОНКУРС

за доделување 1 стипендија

за студентите на Машинскиот факултет – Скопје

На конкурсот можат да се пријават:

- Редовни студенти на Факултетот кои се запишани во трета или четврта година на студии во академската учебна 2014/2015 година
- Студенти кои студираат на една од следните студиски програми:
 - о Хидраулично инженерство и менаџмент на води (ХИМВ),
 - о Автоматика и флуидно инженерство (АФИ).

Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и се доделува за времетраење од 12 (дванаесет) месеци годишно, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од исполнувањето на обврските од страна на студентите пропишани со Договорот за стипендирање.

Изборот и селекцијата на кандидатот го врши Комисија за стипендирање составена од 3 (три) члена и тоа: 2 (два) члена од редот на вработените во Vardar Dolomit и 1 (еден) член од Машинскиот факултет - Скопје.

Со доделување на оваа стипендија, Vardar Dolomit ќе даде свој придонес и поддршка во едукација и оспособување на стручни и квалитетни кадри од областа на хидрауличното инженерство воедно ќе даде стимул на идните студенти за запишување на Машинскиот факултет во Скопје.

Потребна документација за аплицирање:

- Пополнета апликација/пријава на конкурс
- Мотивациско писмо
- Потврда за редовен студент запишан во трета или четврта година на студии
- Потврда за положени испити, освоени кредити и просечна оценка (просек)

Кандидатот на кој ќе му биде доделена стипендија има обврска:

- студиската година да ја заврши во рок и со просек не помал од 8;
- да изведе практиканство во компанијата Вардар Долomit во времетраење од два месеци во летниот период 2015 година и
- други обврски пропишани во Договорот за стипендирање.

Начин на аплицирање:

Документите се поднесуваат во Архивата на Машинскиот факултет – Скопје (во Деканатот) или по пошта на адреса **Машински факултет –Скопје, п. Фах 464, 1000 Скопје** во најдоцна до **24.11.2014**.